

**Јавно радиодифузно претпријатие
МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА
СКОПЈЕ**

**Финансиски извештаи
за годината која завршува на
31 декември 2015
во согласност со сметководствените
стандарди кои се прифатени во РМ
и
Извештај на независниот ревизор
Март 2016**

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 2
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиска состојба	4
Извештај за промени во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 - 29

ДОДАТОЦИ

Додаток 1 - Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Додаток 2 - Годишна сметка

Додаток 3 - Годишен Извештај за работењето

До раководството на
ЈРП „МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА“, Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЈРП „Македонска радио телевизија“, Скопје (во понатамошниот текст: Претпријатието), кои се состојат од Извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2015 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Претпријатието е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и примена на соодветни сметководствени проценки зависно од околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До раководството на
ЈРП „МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА“, Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, финансиските извештаи на ЈРП „Македонска радио телевизија“, Скопје ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на Претпријатието на ден 31 декември 2015 година, како и финансиските резултати и неговите паричните текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Обрнување на внимание

Обрнуваме внимание на следниве прашања:

Како што е наведено во белешка 12 кон финансиските извештаи, во рамки на вкупните недвижности постројки и опрема Претпријатието евидентирало земјиште со вкупна набавна вредност од 168.986 илјади денари, за кое има право на користење, додека сопственоста е на Р. Македонија. Истотака, за дел од евидентираниите градежни објекти на износ од 174.063 илјади денари Претпријатието нема сопственост т.е има само право на користење и/или нерешен имотно-правен сопственички статус. Претпријатието превзема активности за легализација и дефинирање на сопственичкиот статус на претходно наведениот имот.

Како што е обелоденето во Белешката 2.1 кон неконсолидираните финансиски извештаи, Претпријатието претставува матично претпријатие на друштвата Аргус ДООЕЛ Скопје, База ДООЕЛ Скопје и ТВ Сцена ДООЕЛ Скопје, чиешто консолидирани финансиски извештаи составени во согласност со барањата на сметководствената регулатива која се применува во Република Македонија се издадени посебно. Консолидираните финансиски извештаи на ЈРП „Македонска радио телевизија“ Скопје на ден и за годината која завршува на 31 декември 2015 се ревидирани од наша страна, и во нашиот извештај од 30 март 2016 година изразивме неквалификувано мислење (позитивно мислење).

Нашето мислење не е квалификувано во врска со наведените прашања.

Останати прашања


Финансиски извештаи на ЈРП „Македонска радио телевизија“ Скопје за годината која завршува на 31 декември 2014 година беа ревидирани од страна на друг ревизор кој во својот ревизорски извештај издаден на 31 март 2015 година изразил мислење со резерва.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Претпријатието е одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 106 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи на Претпријатието за годината која завршува на 31 декември 2015 година.

Годишниот извештај за работа е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЈРП „Македонска радио телевизија“ Скопје за годината која завршува на 31 декември 2015 година.

Скопје, 30 март 2016 година

Елена Петровска-Лазаревски
Овластен ревизор




Драгана Димитров
Управител

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември 2015
во илјади денари

	Белешка	2015	2014
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продажба	4	850.506	864.587
Останати оперативни приходи	5	422.407	451.149
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ		1.272.913	1.315.736
ТРОШОЦИ			
Трошоци за материјали и одржување	6	(65.046)	(73.972)
Плати, надомес. и др. лични примања	7	(405.934)	(358.065)
Амортизација	8	(66.377)	(66.819)
Трошоци за користење права		(225.861)	(202.865)
Останати надворешни услуги		(136.815)	(202.626)
Останати оперативни трошоци	9	(272.520)	(325.606)
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ		(1.172.553)	(1.229.953)
ДОБИВКА ПРЕД КАМАТИ И ДАНОЦИ		100.360	85.783
ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ			
Нето приходи/(трошоци) од финансирање		(31.998)	(37.048)
Нето приходи/(трошоци) од курсни разлики		(3.413)	(224)
Нето расходи од финансирање	10	(35.411)	(37.272)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		64.949	48.511
Данок од добивка	11	(13.249)	(5.498)
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		51.700	43.013
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		51.700	43.013

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Претпријатието на 12 март 2016 година и се потпишани во негово име од страна на:

Марјан Цветковски
Директор на МРТ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината која завршува на 31 декември 2015
во илјади денари

	Белешка	31 декември 2015	31 декември 2014
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	12	685.239	782.722
Долгорочни вложувања	13	1.009	1.009
Вкупно нетековни средства		686.248	783.731
Тековни средства			
Залиха	14	9.111	10.658
Побарувања од купувачи	15	865.264	785.367
Останати тековни средства и АВР	16	236.218	177.299
Пари и парични еквиваленти	17	12.385	7.735
Вкупно тековни средства		1.122.978	981.059
ВКУПНИ СРЕДСТВА		1.809.226	1.764.790
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Основачки капитал		421.156	421.156
Акумулирана загуба		(79.740)	(122.752)
Тековна добивка		51.700	43.012
Вкупно капитал	18	393.116	341.416
Нетековни обврски			
Долгорочни финансиски обврски	19	583.042	506.693
Останати долгорочни обврски	20	121.989	79.862
Вкупно нетековни обврски		705.031	586.555
Тековни обврски			
Краткорочни финансиски обврски	21	111.945	76.583
Обврски кон добавувачи	22	332.877	541.775
Останати тековни обврски и ПВР	23	266.257	218.461
Вкупно тековни обврски		711.079	836.819
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		1.809.226	1.764.790

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Претпријатието на 12 март 2016 година и се потпишани во негово име од страна на:

Марјан Цветковски
Директор на МРТ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината која завршува на 31 декември 2015
во илјади денари

	Основна главнина	Акумулирана загуба	Вкупно
Состојба на			
1 јануари 2014	421.237	(121.766)	299.471
Фонд за солидарност	(81)	-	(81)
Корекција од претходните години	-	(986)	(986)
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	43.012	43.012
Состојба на 31 декември 2014	421.156	(79.740)	341.416
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	51.700	51.700
Состојба на 31 декември 2015	421.156	(28.040)	393.116

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2015
во илјади денари

	2015	2014
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
Добивка пред оданочување	64.949	48.510
<i>Усогласувања на добивката за нето паричните текови од оперативни активности:</i>		
Амортизација	66.377	66.819
Вредносно усогласување на побарувањата	120.080	186.611
Вредносно усогласување на материјални средства	36.118	-
Вредносно усогласување на залихите	40	-
Останати резервирања на трошоци	49.156	-
Отпишани обврски	(2.338)	(11.358)
Кусоци/ (Вишоци)	2	162
Прилагодување за приходи/(трошоци) за камати, нето	31.998	37.272
Оперативна загуба пред промени во работниот капитал	366.382	328.016
Промени во оперативните средства и обврски:		
<i>Зголемување/ (намалување) на тековните средства:</i>		
Побарувања од купувачи	(199.978)	(188.524)
Останати тековни средства и претплати	(58.919)	(2.747)
Залихи	1.505	(929)
<i>Зголемување/ (намалување) на тековните обврски:</i>		
Обврски кон добавувачи	(255.717)	(139.081)
Останати тековни обврски и ПВР	47.796	51.150
Парични средства генерирани од работењето	(98.931)	47.885
Примени камати	4.453	10.600
Данок на добивка	(13.249)	(5.498)
Нето паричен тек од оперативни активности	(107.727)	52.987
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавки на недвижности, постројки и опрема	(5.012)	(15.618)
Нето паричен тек од инвестициони активности	(5.012)	(15.618)
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Долгорочни финансиски обврски	76.350	31.615
Останати долгорочни обврски	42.128	2.576
Краткорочни финансиски обврски	35.362	(90.031)
Платени камати	(36.451)	(47.872)
Нето паричен тек од финансиски активности	117.389	(103.712)
Нето зголемување/ (намалување) на паричните средства	4.650	(66.343)
Пари и парични средства на почетокот на годината	7.735	74.078
Пари и парични средства, крај на годината	12.385	7.735

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

ЈРП „Македонска радио телевизија“ - Скопје (во понатамошниот текст „Претпријатието“) е основано со Закон за основање на Јавно претпријатие Македонска радио телевизија, донесен од Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 21.01.1998 год. бр.07-320/1 објавен во („Сл. весник на РМ“ бр.6/98). ЈРП „Македонска радио телевизија“, Скопје е правен следбеник на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио телевизија, организирано со Одлука на Собранието на СРМ бр. 22- 1114/1 од 22.03.1990 година.

Единствен основач на ЈРП „МРТ“ Скопје е Собранието на Република Македонија. Во правниот промет со трети лица Претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со целиот свој имот.

ЈРП „Македонска радио телевизија“ - Скопје е запишана во единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица кај Централниот регистар на Р.М. со главна приходна шифра 60.20 Дејности на телевизиската програма и емитување.

Согласно Законот за аудио и аудиовизуелни услуги, раководењето и управувањето на ЈРП „МРТ“ се одвива преку: Програмски совет на МРТ, Надзорен обор, Директор и Заменик на директорот на МРТ. Програмскиот совет е составен од 13 члена, а членовите ги именува и разрешува Собранието на Република Македонија на предлог на овластени предлагачи. Надзорот на материјално-финансиското работење на МРТ го врши Надзорниот одбор на МРТ кој е составен од 7 члена.

Директорот на ЈРП „МРТ“ раководи со работењето на МРТ и ја застапува и претставува МРТ. Директорот има заменик.

Основна дејност на Претпријатието претставува создавање и емитување на радио и ТВ програми, создавање и емитување посебни програми за информирање и зачувување на културните и историските традиции за унапредување на врските со иселениците, создавање и промет на радио-телевизиски емисии, набавки на опрема, репродукционен и друг материјал за сопствени потреби.

Седиштето на друштвото е на адреса бул. „Гоце Делчев“ бр 18, Скопје.

На 31 декември 2015 година, Претпријатието имало 907 вработени (31 декември 2014: 854 вработени).

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија т.е во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.1. Основа за изготвување (Продолжува)

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Претпријатието како посебен ентитет. Претпријатието изготвува консолидирани финансиски извештаи за 2015 година кои се состојат од финансиските извештаи на ЈРП „МРТ“ како матично друштво и извештаите на „Аргус“ ДООЕЛ, „ТВ Сцена“ ДООЕЛ и „База“ ДООЕЛ како подружници.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Претпријатието се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2014 година.

Финансиските извештаи на Претпријатието се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Претпријатието. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

2.2. Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека претпријатието ќе продолжи да работи во догледна иднина. Претпријатието нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од Раководството на претпријатието употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Значајните проценки и претпоставки се како што следува:

Објективна верност

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определуваат со користење на интерни техники на вреднување и професионално расудување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.3. Користење на проценки (Продолжува)

Корисен век на средствата

Раководството го одредува проценетиот корисен век на средствата и трошокот за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира секогаш кога постојат индикации за значајни промени на користените претпоставки, како што се технолошкиот развој и факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

Оштетување (обезвреднување) на финансиските средства

Оштетувањето на ненаплатливите побарувања, чија наплата е неизвесна и спорна, се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите и обврзниците на радиодифузна такса да ги исполнат своите договорни и законски обврски. Методите на проценка се базираат на преглед на старосната структура на побарувањата и историјата на отпис на побарувања, анализа на кредитниот рејтинг на купувачите и промените во условите за плаќање на купувачите. Проценките исто така вклучуваат и претпоставки за идното однесување на купувачите и идните готовински наплати.

Намалување на вредноста

Проценките на нето реализационата вредност се засновани на најверодостојните докази кои се достапни во времето кога се вршат проценките за износот по кој се очекува да бидат реализирани залихите. Овие проценки ги земаат во предвид флукуациите на цената или набавната вредност кои директно се однесуваат на настаните кои се случуваат по крајот на периодот до степенот до кој ваквите настани ги потврдуваат условите кои постојат на крајот на периодот. Проценките на нето реализациона вредност ја земаат во предвид и намената за која се чуваат залихите. Реалната нето реализациона вредност на залихите може да биде помала од проценетата и тоа доведува идните трошоци да бидат евидентирани на товар на извештајот за сеопфатна добивка.

2.4. Приходи и расходи

Согласно член 105 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги Претпријатието се финансира од радиодифузна такса, како и од приходи од маркетинг, спонзорства, донации, продажба на програма и услуги и од средства обезбедени од буџетот на РМ за тековната година. Согласно Законот за аудио и аудиовизуелни услуги, делот од наплатената радиодифузна такса кој се однесува за МРТ изнесува 74,5% за покривање на трошоците за создавање и емитување на програмите и за техничко - технолошки развој.

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.5. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.6. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните /негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Претпријатието. Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба. Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.7. Трошоци за истражување и развој

Трошоците за истражување се трошоци на периодот а трошоците за развој се капитализираат како нематеријално средство.

2.8. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Претпријатието на 31 декември 2015 година се состојат од земјиште, градежни објекти, опрема и алат. Недвижностите и опремата се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или рабати ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени/изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како „Останати приходи“ додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како „Останати трошоци од работењето“.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.9. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на средствата се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

2.10. Амортизација

Амортизацијата на недвижностите, опремата и нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Претпријатието. Компететните оддели во Претпријатието периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Градежни објекти	2,5 - 10 %
Погонски и деловен инвентар	10 %
Мебел и друга опрема	20 %
Компјутерска опрема и софтвер	25 %
Телекомуникациска опрема и возила	25 %
Нематеријални средства	20 %

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.11. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Претпријатието ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Претпријатието како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 “Оштетувања на средствата”.

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

2.12. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата.

Залихите на материјали, резервни делови и ситен инвентар се водат по набавни цени. Ситниот инвентар се отпишува 100% при ставањето во употреба. Трговските стоки се водат по набавни цени со примена на методата на просечни набавни цени.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во “Останати оперативни трошоци” се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.13. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според објективна вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Претпријатието на денот на кој Претпријатието станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент. При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Претпријатието ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Претпријатието ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.13. Финансиски инструменти (Продолжува)

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Претпријатието нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна или врз основа на судска одлука, вонсудска спогодба или одлука донесена од страна на раководството. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките “Останати расходи”.

Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на “Останати приходи”.

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Претпријатието, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

Финансиските обврски, иницијално вреднувани по објективна вредност, последователно се вреднуваат по амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.13. Финансиски инструменти (Продолжува)

(г) Долгорочни заеми

Обврските за долгорочни заеми иницијално се признаваат според објективната вредност намалена за трошоците при склучување на кредитниот однос. По иницијалното признавање, обврските за заеми последователно се признаваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. При пресметката на амортизираната вредност се земаат во предвид трошоците при склучување на кредитниот аранжман, како и попустите добиени при исплатата на обврските за заеми. Приходите и трошоците се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка во моментот на плаќање или отпис на обврските, како и во текот на амортизацијата на заемите.

2.14. Пари и парични средства

Парите и паричните средства се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.15. Надоместоци на вработени

Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Претпријатието е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки. Претпријатието исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Претпријатието нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа, не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. Претпријатието исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Друштвото смета дека сегашната вредност на идните обврски спрема вработените врз основа на ваквите отпремнини не е значајна и соодветно на ова нема евидентирано резервација за наведените плаќања.

2.16. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставува добивката за годината зголемена за даночно непризнатите трошоци и помалку искажани приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка, намалена за даночните ослободувања.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.16. Данок на добивка (Продолжува)

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи во предвид дека веројатноста оданочивата добивка ќе биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.17. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 “Обелоденувања за поврзани субјекти”.

Односите помеѓу Претпријатието и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи (види белешка 24).

2.18. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Претпријатието на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Претпријатието е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Претпријатието се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Претпријатието.

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Претпријатието е директно изложено на ризик од курсни разлики бидејќи дел од побарувањата и обврските од работење се искажани во странска валута.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута во денари на 31 декември 2015 и 2014 година се дадени во следниов преглед:

	2015	Во денари 2014
ЕУР	61,5947	61,4814
УСД	56,3744	50,5604
ГБП	83,4617	78,5906
ЦХФ	56,9583	51,1152

(б) Каматен ризик

Претпријатието е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

Претпријатието има значајни каматносни обврски на 31 декември 2015 поради што неговите приходи, расходи и оперативните парични текови зависат од промените на пазарните каматни стапки. Овој ризик зависи од финансиските пазари и Претпријатието нема некои практични средства за намалување на истиот.

(в) Ценовен ризик

Претпријатието не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според објективната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

3.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Претпријатието.

Претпријатието ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспеани обврски навремено. Раководството на Претпријатието води грижа за обезбедување на ликвидноста. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на одреден износ на слободни пари и парични еквиваленти и врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи. Претпријатието не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик пред се, се однесува на ризикот од неуспешната наплата на радиодифузната такса, како и неисполнување на договорените обврски од страна на деловните партнери. Претпријатието има механизми преку кои ја прати својата изложеноста на кредитен ризик и превзема чекори за наплата на своите побарувања преку правни инструменти.

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачи презентирани во овие финансиски извештаи ја претставува максималната изложеност на кредитен ризик.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Основната главнина на јавното претпријатие претставува државен капитал, а како единствен оснивач на претпријатието се јавува Собранието на РМ.

Резервите претставуваат неноминиран капитал кој се формира со распределба од остварената добивка. Акумулираната добивка е неноминиран капитал врз основа на нераспоредена добивка од минати периоди. Акумулираната загуба настаната врз основа на загубите од минати периоди претставува одбивна ставка на капиталот.

Целите на Претпријатието во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Претпријатието да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет како би имало услови да ја обавува својата основна дејност.

3.5. Проценки на објективната вредност

Претпријатието има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност.

Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат на отсуството на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Претпријатието ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Претпријатието смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Приходи од продажба во земјата	4.495	4.593
Приходи од продажба во странство	1.488	1.466
Приходи од радиодифузна такса	844.523	858.528
	<hr/>	<hr/>
Вкупно	<u>850.506</u>	<u>864.587</u>

Приходите по основ на радиодифузната такса се основен извор на финансирање на Претпријатието. Согласно Законот за аудио и аудиовизуелни услуги, делот од наплатената радиодифузна такса кој се однесува за ЈРП МРТ изнесува 74,5% за покривање на трошоците за создавање и емитување на програмите и за техничко - технолошки развој.

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Наплатени отпишани побарување и обврски	2.338	11.358
Приходи од субвенции, дотации и донации	389.299	384.753
Приходи од наеминини	766	866
Приходи од реклами, пропаганда, спонзорства	25.563	49.217
Останати приходи од работењето	4.441	4.955
	<hr/>	<hr/>
Вкупно	<u>422.407</u>	<u>451.149</u>

Приходите од субвенции, дотации и донации на вкупен износ од 389.299 илјади денари се однесуваат на:

- Приходи од Министерство за култура на износ од 23.253 илјади денари;
- Приходи од Влада- Финансиска подршка на износ од 240.000 илјади денари;
- Приходи од субвенции по договор за јавна набавка на износ од 417 илјади денари;
- Приходи од Влада - Финансиска подршка за дигитализација на износ од 122.500 илјади денари;
- Приходи од Министерство за информатичко општество и администрација на износ од 2.249 илјади денари и
- Приходи од донации на основни средства на износ од 880 илјади денари.

6. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ОДРЖУВАЊЕ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Потрошени материјали	3.134	4.038
Енергија и гориво	29.386	30.647
Резервни делови	3	-
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми	192	280
Транспортни услуги	928	696
Телефон, интернет, пошта	16.717	19.709
Комунални услуги	3.823	4.555
Услуги за одржување и заштита	10.863	14.047
	<hr/>	<hr/>
Вкупно	<u>65.046</u>	<u>73.972</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

7. ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Бруто плати	393.455	349.245
Останати надомести на вработените	12.479	8.820
Вкупно	<u>405.934</u>	<u>358.065</u>

8. АМОРТИЗАЦИЈА

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Амортизација на материјални средства	66.377	66.819
Вкупно	<u>66.377</u>	<u>66.819</u>

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Вредносни усогласувања на материјалните средства	36.059	-
Вредносни усогласувања на побарувањата од купувачите	120.071	186.611
Останати долгорочни резервирања	49.156	-
Обезвреднување на залихите	62	-
Останати долгорочни оштетувања	38	-
Кало, растур, расипување и кршење	2	162
Директен отпис на побарувањата	9	79.099
Казни, пенали, надоместоци за штети и сл.	567	224
Останати расходи	28.604	16.220
Наемнина	5.570	4.834
Останати услуги	1.028	2.365
Дневници за службени патувања	11.872	9.231
Спонзорства и донации	-	216
Трошоци за осигурување	1.864	2.004
Банкарски провизии	2.272	1.453
Трошоци за промоција, пропаганда	285	68
Трошоци за репрезентација	993	756
Индиレクトни даноци	14.068	22.363
Вкупно	<u>272.520</u>	<u>325.606</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

10. ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ И КУРСНИ РАЗЛИКИ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Нето приходи/(расходи) од финансирање		
Приходи од камати	4.454	6.488
Расходи камати	(36.452)	(43.536)
Вкупно расходи од финансирање	<u>(31.998)</u>	<u>(37.048)</u>
Нето приходи/(расходи) од курсни разлики		
Позитивни курсни разлики	6.848	4.112
Негативни курсни разлики	(10.261)	(4.336)
Вкупно расходи од курсни разлики	<u>(3.413)</u>	<u>(224)</u>
Нето расходи од финансирање	<u>(35.411)</u>	<u>(37.272)</u>

11. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувања на данок на добивка и добивка пред оданочување помножена со пропишана стапка на данок на добивка

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Добивка пред оданочување	64.949	48.510
Непризнати расходи за даночни цели	68.346	9.267
Даночна основа	133.295	57.777
Намалување на даночната основа	(809)	(2.800)
Даночна основа по намалување	<u>132.486</u>	<u>54.977</u>
Данок на добивка	13.249	5.498
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Данок на добивка	<u>13.249</u>	<u>5.498</u>
Ефективна даночна стапка	20,40 %	11, 33 %

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, канц. инв. мебел и транс. с-ва	Уметнички слики и книги	Материјални с-ва во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2014	168.986	491.659	774.005	139.105		36.058	1.609.813
Набавки	-	-	10.638	4.980		-	15.618
Отуѓување / расходување			(76.146)	(5.456)		-	(81.602)
Состојба на 31.12.2014	168.986	491.659	708.497	138.629		36.058	1.543.829
Набавки		1.106	3.908				5.014
Преноси			(51.992)	46.668	5.324		-
Отпис			(7.315)	(735)		(36.058)	(44.108)
Состојба на 31.12.2015	168.986	492.765	653.098	184.562	5.324		1.504.735
Исправка на вредност на 01.01.2014	-	284.233	386.810	103.790			774.833
Депресијација за 2014	-	12.176	43.942	11.597			67.715
Отуѓување / расходување			(75.985)	(5.456)			(81.441)
Состојба на 31.12.2014	-	296.409	354.767	109.931			761.107
Депресијација за 2015		12.195	42.722	11.460			66.377
Преноси			380	(380)			-
Отпис			(7.257)	(731)			(7.988)
Состојба на 31.12.2015	168.986	308.604	390.612	120.280			819.496
Нето сегашна вредност :							
- 31 декември 2014	168.986	195.250	353.730	28.698		36.058	782.722
- 31 декември 2015	168.986	184.161	262.486	64.282	5.324		685.239

Во рамки на градежни објекти на Претпријатието со вкупна набавна вредност од 492.765 илјади денари, се евидентирани градежни објекти на износ од 174.063 илјади денари за кои Претпријатието нема сопственост, туку само право на користење и/или нерешен имотно-правен сопственички статус. Претпријатието презема активности за легализација и разрешување на правно-сопственичкиот статус на овие градежни објекти. Истовремено, евидентираното е земјиште со вкупна набавна вредност од 168.986 илјади денари кое е во сопственост на Р. Македонија, со право на користење на ЈРП „МРТ“. Дел од недвижностите кои се во сопственост на ЈРП „МРТ“ со вкупна набавна вредност од 279.656 илјади денари се дадени под хипотека како обезбедување на кредит од Комерцијална Банка АД Скопје (види Белешка 19).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

13. ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Вложувања во подружници:		
- Аргус ДООЕЛ Скопје	306	306
- ТВ Сцена ДООЕЛ Скопје	306	306
- База ДООЕЛ Скопје	306	306
	<u>918</u>	<u>918</u>
Вложувања во акции	79	79
Останати долгорочни вложувања	<u>12</u>	<u>12</u>
Состојба на 31 декември	<u>1.009</u>	<u>1.009</u>

14. ЗАЛИХА

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Материјали	10.863	10.345
<i>Исправка на вредноста на материјалите</i>	(4.434)	(4.434)
Вкупно материјали	<u>6.429</u>	<u>5.911</u>
Резервни делови	477	474
<i>Исправка на вредноста на резервните делови</i>	(445)	(445)
Вкупно резервни делови	<u>32</u>	<u>29</u>
Ситен инвентар на залиха	442	449
Ситен инвентар во употреба	7.068	7.017
Автогуми на залиха	7	14
<i>Исправка на вредноста на ситниот инвентар и автогуми</i>	(7.126)	(7.075)
Вкупно ситен инвентар и автогуми	<u>391</u>	<u>405</u>
Готови производи на залиха	4.755	4.783
<i>Залиха на некурентни производи и отпадоци</i>	(24)	(24)
<i>Исправка на вредноста на готовите производи</i>	(4.230)	(4.230)
Вкупно готови производи	<u>501</u>	<u>529</u>
Стоки на залиха	<u>1.758</u>	<u>3.784</u>
Состојба на 31 декември	<u>9.111</u>	<u>10.658</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Побарувања од поврзани друштва	5.267	5.267
Аванси дадени на поврзани друштва	457	457
<i>Исправка на вредноста на побарувањата од поврзани друштва</i>	<i>(5.724)</i>	<i>-</i>
	<u>-</u>	<u>5.724</u>
Побарувања од купувачи во земјата:		
- Побарувања за РДТ	1.801.906	1.597.548
- Останати	70.800	74.830
	<u>1.872.706</u>	<u>1.672.378</u>
Побарувања од купувачи во странство	42.241	42.043
Дадени аванси во земјата	2.369	2.042
Дадени аванси во странство	12.620	14.296
Сомнителни и спорни побарувања	-	16.878
<i>Исправка на вредноста на побарувањата од купувачите (а)</i>	<i>(1.064.672)</i>	<i>(967.994)</i>
	<u>(1.064.672)</u>	<u>(967.994)</u>
Состојба на 31 декември	<u>865.264</u>	<u>785.367</u>

Побарувањата од купувачи не се каматоносни. Објективната вредност на побарувањата соодветствува на нивната сметководствена вредност.

(а) Движење на исправката на вредноста на побарувањата во 2015 :

	Побарувања за РДТ	Останати поб. од куп во земјата	Побарувања од купувачи во странство	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2014	(730.746)	(63.833)	(374)	(794.953)
Трошок за годината	(184.463)	-	-	(184.463)
Укинати резервирања	-	11.422	-	11.422
Состојба на 31 декември 2014	<u>(915.209)</u>	<u>(52.411)</u>	<u>(374)</u>	<u>(967.994)</u>
Трошок за годината	(58.852)	(17.768)	(37.603)	(114.223)
Укинати резервирања	-	17.545	-	17.545
Состојба на 31 декември 2015	<u>(974.061)</u>	<u>(52.634)</u>	<u>(37.977)</u>	<u>(1.064.672)</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

16. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Побарувања од државата	356	105
Побарувања од вработени	718	439
Побарувања по основ Закон за поддршка на домашна продукција	13.961	10.339
Останати побарувања	912	4.993
Однапред платени трошоци	156.788	146.025
Останати однапред пресметани трошоци и пресметани приходи	<u>63.483</u>	<u>15.398</u>
Состојба на 31 декември	<u>236.218</u>	<u>177.299</u>

Однапред платените трошоци на износ од 156.788 илјади денари се однесуваат на однапред пресметана камата по склучена спогодба и договори на одложено плаќање со Комерцијална банка, ЈП Аеродромски услуги, Министерство за финансии (Париски и Лондонски клуб) итн.

Останатите однапред пресметани трошоци и пресметани приходи на износ од 63.483 илјади денари, произлегуваат од фактури од странство за откуп на права (УЕФА Швајцарија, Лига на шампиони, Лига на Европа, ЕБУ, СП фудбал 2018 и квалификации за ЕП фудбал 2016-2018, Членарина за 2016 кон ЕБУ).

Раководството на Претпријатието смета дека погоре прикажаните износи реално соодветствуваат на нивните објективни вредности на денот на подготовката на Извештајот за финансиска состојба.

17. ПАРИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Жиро сметки	10.566	6.525
Благајна	86	80
Девизни сметки	1.680	428
Девизна благајна	8	7
Останати парични средства	<u>45</u>	<u>695</u>
Состојба на 31 декември	<u>12.385</u>	<u>7.735</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

18. КАПИТАЛ

Основната главнина на јавното претпријатие претставува државен капитал. Како единствен оснивач на ЈРП „МРТ“ се јавува Собранието на РМ.

Акумулираната добивка е неноминиран капитал врз основа на нераспоредена добивка од минати периоди, акумулираната загуба настаната врз основа на загубите од минати периоди е одбитна ставка на капиталот.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Основна главнина	421.156	421.156
Акумулирана загуба	(79.740)	(122.752)
Тековна добивка	<u>51.700</u>	<u>43.012</u>
Состојба на 31 декември	<u>393.116</u>	<u>341.416</u>

19. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Комерцијална Банка АД	181.102	77.624
ЈП Аеродроми на Македонија	226.105	239.025
Министерство за финансии (Лондонски и Париски клуб на доверители)	<u>175.835</u>	<u>190.044</u>
Состојба на 31 декември	<u>538.042</u>	<u>506.693</u>

Долгорочните финансиски обврски кон Комерцијална Банка АД Скопје на износ од 181.102 илјади денари со состојба на 31 декември 2015 година се однесуваат на:

- (1) Обврски по Договор за кредит од Комерцијална Банка АД Скопје од 27.11.2012 година на износ од 35.748 илјади денари со рок на отплата 60 месеци од датумот на првото користење, вклучен грејс период од 12 месеци и 8% годишна декурзивна камата во моментот на склучување на договорот и
- (2) Обврски по Договор за кредит од Комерцијална Банка АД Скопје од 09.09.2015 година на износ од 145.354 илјади денари со рок на отплата од 5 години, вклучен грејс период од 10 месеци и 9% годишна декурзивна камата во моментот на склучување на договорот.

Како обезбедување на обврските кон Комерцијална Банка АД Скопје, друштвото ги ставило под хипотека деловните објекти и тоа:

- Деловен објект на Кеј Димитар Влахов бб Скопје на КП 12229, зграда 1 и 2 со вкупна површина од 9.283 м2 со право на сопственост на ЈРП МРТ Скопје врз основа на Имотен лист број 9157 КО Центар 1;
- Комплетен систем за греење и ладење во деловниот објект на Кеј Димитар Влахов бб Скопје, сопственост на ЈРП МРТ Скопје врз основа на сопственичка изјава;
- Деловен објект на приземје со подрумска просторија на ул. Б.Горев во Велес на КП 6670, зграда 1 со вкупна површина 64 М2 со право на сопственост на ЈРП МРТ врз основа на имотен лист бр 15233 за КО Велес;
- деловен објект во Штип на ул. Страшо Пинџур бр 6 на КП 8444, зграда 1 со вкупна површина од 63м2 врз основа на имотен лист бр 30655;

Финансиските обврски на ЈРП „МРТ“ кон ЈП Аеродроми на Македонија на износ од 226.105 илјади денари, се однесуваат на Договор за регулирање на финансиски обврски, согласно Пресуда бр.5 ТС-21/10 од 25.11.2011 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

19. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (Продолжува)

Финансиските обврски на ЈРП „МРТ“ Скопје кон Министерството за финансии на вкупен износ од 175.832 илјади денари произлегува од Договор за регулирање на вкупното достасано побарување од Министерството за финансии по основ на користени кредити од Парискиот и Лондонскиот клуб на доверители, од 16.01.2014 година со рок на отплата на главен долг од 11 години, со грејс период од 3 години. Главниот долг ќе се отплатува во 96 еднакви рати започнувајќи од 01.08.2016 година па се до 01.07.2024 година. За време на грејс периодот ќе се пресметува интеркаларна камата која е идентична со референтната стапка на Народна Банка на РМ.

20. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	62.102	54.722
Обврски спрема добавувачи во странство	10.730	25.140
Останати долгорочни резервирања	49.157	-
Состојба на 31 декември	<u>121.989</u>	<u>79.862</u>

Долгорочни обврски спрема добавувачи во земјата во износ од 62.102 илјади денари се однесуваат на обврски по склучени вонсудски спогодби за одложено плаќање со: ЈП Водовод и Канализација (27.220 илјади денари), ЕВН Македонија (14.913 илјади денари), ЗАМП (10.555 илјади денари) и ЕЛЕМ Скопје (9.414 илјади денари).

Долгорочни обврски спрема добавувачи во странство се обврски спрема ЕБУ (European Broadcasting Union), кои произлегуваат од неплатени обврски до 2011 година.

Останатите долгорочни резервирања на износ од 49.157 илјади денари се однесуваат на направени резервирања за стопански судски спор против ЈРП „МРТ“, каде како тужител се јавува ММИ (28.702 илјади денари) и ТСЕ ДОО, Скопје и ТСЕ ДОО Љубљана, Словенија (20.455 илјади денари).

21. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Тековен дел- кредит Комерцијална Банка АД Скопје	70.689	48.738
Тековен дел од обврските-Аеродроми на Македонија	13.997	13.997
Доспеани камати кон Министерство за Финансии	18.741	13.848
Доспеан главен долг кон Министерство за Финансии (Париски и лондонски клуб на доверители)	8.518	-
Состојба на 31 декември	<u>111.945</u>	<u>76.583</u>

Краткорочните финансиски обврски со состојба на 31 декември 2015 година на износ од 111.945 илјади денари се однесуваат на тековен дел од долгорочни кредити и камата по истите кои доспеваат за плаќање во текот на 2016 година (види белешка 19).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

22. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Обврски кон поврзани страни во земјата	788	1.097
Обврски кон добавувачи во земјата	191.803	337.401
Обврски кон добавувачи во странство	138.247	202.486
Аванси	<u>2.039</u>	<u>791</u>
Состојба на 31 декември	<u>332.877</u>	<u>541.775</u>

Обврските кон добавувачи не се каматоносни. Претпријатието редовно ги подмирува своите обврски кон добавувачите.

23. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Обврски за ДДВ	80.631	63.175
Обврски за данок на добивка	36.243	22.227
Обврски за данок на непризнати расходи	73.861	73.861
Останати обврски кон државата	12.772	10.468
Обврски кон вработените	23.267	23.208
Обврски кон членови на УО и совет на МРТ	342	380
Обврски кон вршители на дејност и други физички лица	20.810	11.085
Останати тековни обврски	117	130
Пресметани приходи за идни периоди	<u>18.214</u>	<u>13.927</u>
Состојба на 31 декември	<u>266.257</u>	<u>218.461</u>

Раководството на Претпријатието смета дека погоре прикажаните износи реално соодветствуваат на нивните објективни вредности на денот на подготовката на Извештајот за финансиска состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

24. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

- (а) Трансакциите со поврзаните субјекти за годината која завршува на 31 декември 2015 и 2014 година се дадени во прегледот кој следува:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Трошоци за услуги од:		
- Аргус ДООЕЛ Скопје	1	13
- БАЗА ДООЕЛ Скопје	1.155	3.882
- ТВ Сцена ДООЕЛ Скопје	2.188	4.048
Вкупно	<u>3.344</u>	<u>7.943</u>

- (б) Салдата на побарувањата и обврските на 31 декември 2015 и 2014, кои произлегуваат од набавките и/или продажбата на добра/услуги од/на поврзаните субјекти на Друштвото се дадени во следниот преглед:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Побарувања од поврзани субјекти		
Аргус ДООЕЛ Скопје	-	5.724
ТВ Сцена ДООЕЛ Скопје	-	-
База ДООЕЛ Скопје	-	-
Состојба на 31 декември	<u>-</u>	<u>5.724</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Обврски кон поврзани субјекти		
Аргус ДООЕЛ Скопје	-	-
ТВ Сцена ДООЕЛ Скопје	434	497
База ДООЕЛ Скопје	355	600
Состојба на 31 декември	<u>789</u>	<u>1.097</u>

25. ПРАВНИ СПОРОВИ

Со состојба на 31 декември 2015 година, ЈРП „МРТ“ во својата евиденција има 80 судски предмети. ЈРП „МРТ“ се јавува како тужител во 39 предмети со проценета вредност на судските спорови од 19.928 илјади денари.

ЈРП „МРТ“, како тужена страна се јавува во 41 предмети со проценета вредност од 148.411 илјади денари. По проценка на раководството на Претпријатието, направени се резервации за судски спорови во износ од 49.157 илјади денари кои се однесуваат на поведени судски постапки од страна на ТСЕ ДОО, Скопје и ТСЕ ДОО, Љубљана во износ од 20.455 илјади денари и судска постапка од страна на ММИ, Скопје на износ од 28.702 илјади денари (Белешка 20).

Во продолжение е даден преглед на најзначајните предмети, во кои ЈРП МРТ се јавува како тужител, односно тужена страна.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

25. ПРАВНИ СПОРОВИ (Продолжува)

Најзначајни правни спорови поведени против ЈРП „МРТ“ со состојба на 31 декември 2015, се прикажани во следниот преглед:

Тужител	Опис	Вредност на спорот
МРД	Две постапки, во тек	13.739
Глигор Смокварски	Добиена првостепена пресуда против МРТ, во постапка на жалба	2.277
АД Македонска Пошта	Спогодба, се чека повлекување на тужбено барање од македонска пошта на рочиште на 11.03.2016	6.300
АД Македонска Пошта	Првостепена пресуда во корист на Македонска Пошта. Вложена жалба од МРТ. Се чека одлука од Апелационен суд во Скопје	1.985
НИП Нова Македонија	Во тек е постапка пред првостепен суд,	3.330
ДИРЕКТ МЕДИА	Во тек	3.139

Најзначајни спорови каде ЈРП „МРТ“ се наоѓа во улога на тужител со состојба на 31 декември 2015, се прикажани во следниот преглед:

Тужен	Опис	Вредност на спорот
ТОМАТО ДООЕЛ - Скопје	Во тек е постапката пред основен суд Скопје 2 Скопје, се чека првостепена одлука.	6.541
МРД	Два спора, од кој еден во постапка пред суд и вториот поднесен кај нотар.	3.088
ЕИН СОФТ ДОО Скопје	Добиена правосилност и извршност на главен долг, дадено кај Нотар за извршување	2.744
Мираж медиа и адвертајзинг	Доставен е Предлог до Нотар	2.045
ТАРБС МАК	Во тек е постапката пред Основен суд Скопје 2	1.781
Државна лотарија на Македонија	Во тек е постапката пред Основен суд Скопје 2	823

26. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Согласно член 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ЈРП МРТ е должна да донесе годишен извештај за работа за претходната година и истиот да го достави до Собранието на Република Македонија на разгледување најдоцна до 31 март во тековната година.

Извршен директор

Марјан Цветковски

Годишна сметка на ЈРП Македонска Радио Телевизија Скопје
за 2015 година:

- Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)
- Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

ЕМБС: 04063406

Целосно име: Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2015

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	686.248.386,00			783.731.334,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	685.239.160,00			782.722.247,00
10	-- Недвижности (011+012)	353.146.374,00			364.236.167,00
11	-- Земјиште	168.986.112,00			168.986.112,00
12	-- Градежни објекти	184.160.262,00			195.250.055,00
13	-- Постројки и опрема	262.487.213,00			296.118.125,00
14	-- Транспортни средства	58.042.537,00			67.210.441,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	6.334.210,00			14.779.727,00
18	-- Материјални средства во подготовка				36.058.073,00
19	-- Останати материјални средства	5.228.826,00			4.319.714,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	1.009.226,00			1.009.087,00
22	-- Вложувања во подружници	918.900,00			918.900,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	78.712,00			78.573,00
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достевање	78.712,00			78.573,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	11.614,00			11.614,00

36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	902.706.361,00	819.634.515,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	9.111.030,00	10.658.159,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	6.428.669,00	5.911.544,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	423.705,00	434.790,00
41	-- Залихи на готови производи	501.302,00	529.245,00
42	-- Залихи на трговски стоки	1.757.354,00	3.782.580,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	881.210.463,00	801.241.723,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва		5.723.607,00
47	-- Побарувања од купувачи	850.275.544,00	763.305.433,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	14.988.832,00	16.338.065,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	356.004,00	104.746,00
50	-- Побарувања од вработените	716.928,00	
51	-- Останати краткорочни побарувања	14.873.155,00	438.640,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	51,00	15.331.232,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	51,00	51,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	12.384.817,00	7.734.582,00
60	-- Парични средства	12.384.817,00	7.734.582,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	220.271.766,00	161.423.833,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.809.226.513,00	1.764.789.682,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	44.497.943,00	45.023.837,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	393.116.117,00	341.415.735,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	421.155.493,00	421.155.493,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	79.739.758,00	122.752.210,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	51.700.382,00	43.012.452,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	1.397.896.699,00	1.409.446.384,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	49.156.499,00	

84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	49.156.499,00			
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	655.874.948,00			586.554.311,00
87	-- Обврски спрема добавувачи	72.832.887,00			79.861.799,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	583.042.061,00			506.692.512,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	692.865.252,00			822.892.073,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	788.322,00			1.096.842,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	330.049.378,00			539.887.154,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	2.039.389,00			791.238,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	11.154.374,00			9.586.170,00
100	-- Обврски кон вработените	23.266.651,00			23.207.710,00
101	-- Тековни даночни обврски	118.492.276,00			86.283.849,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	111.945.295,00			76.583.362,00
108	-- Останати краткорочни обврски	95.129.567,00			85.455.748,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	18.213.697,00			13.927.563,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.809.226.513,00			1.764.789.682,00
112	-- V. ВОЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	44.497.943,00			45.023.837,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.272.913.578,00			1.315.735.638,00
202	-- Приходи од продажба	851.272.793,00			865.452.955,00
203	-- Останати приходи	421.640.785,00			450.282.683,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	529.246,00			529.246,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	501.302,00			529.246,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.172.525.906,00			1.229.953.180,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	32.715.800,00			34.966.341,00

211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	38.928.133,00	46.204.795,00
212	-- Останати трошоци од работењето	385.725.595,00	434.809.696,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	414.212.174,00	364.838.278,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	265.924.262,00	236.744.651,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	20.925.208,00	18.199.045,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	106.605.710,00	94.301.434,00
217	-- Останати трошоци за вработените	20.756.994,00	15.593.148,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	66.376.738,00	66.818.886,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	36.058.073,00	
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	120.110.960,00	186.610.825,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	49.156.499,00	
222	-- Останати расходи од работењето	29.241.934,00	95.704.359,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	11.301.695,00	10.600.105,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	4.453.469,00	6.488.093,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	6.848.226,00	4.112.012,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	46.712.480,00	47.872.390,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	36.451.110,00	43.536.349,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	10.261.370,00	4.336.041,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	64.948.943,00	48.510.173,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	64.948.943,00	48.510.173,00
252	-- Данок на добивка	13.248.561,00	5.497.721,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	51.700.382,00	43.012.452,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	907,00	852,00

258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	51.700.382,00	43.012.452,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	51.700.382,00	43.012.452,00
269	-- Добивка за годината	51.700.382,00	43.012.452,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	51.700.382,00	43.012.452,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	168.986.112,00			168.986.112,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	492.764.742,00			491.659.474,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	308.604.480,00			296.409.419,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	184.160.262,00			195.250.055,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	4.494.666,00			4.592.502,00
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.488.284,00			1.465.696,00
696	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	766.374,00			866.315,00
698	-- Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	844.523.469,00			858.528.442,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	2.337.516,00			11.357.924,00
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	124.749.227,00			246.596.011,00
707	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	263.670.824,00			137.093.255,00

708	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	879.092,00	1.063.599,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	25.661.895,00	49.481.601,00
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	4.340.433,00	4.598.766,00
713	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	1.797,00	91.527,00
717	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	2.200.920,00	2.550.181,00
718	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	16.152.975,00	16.829.435,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	933.789,00	1.375.230,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обулки		109.577,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)		3.627,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	2.942.021,00	3.690.256,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	10.455.183,00	10.386.671,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	2.778.035,00	3.430.973,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	192.183,00	280.647,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.798.967,00	3.770.024,00
730	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	13.586.182,00	16.318.501,00
731	-- ППТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	259.587,00	317.192,00
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	5.569.796,00	4.431.476,00
736	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)		402.380,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	1.218.406,00	973.298,00

745	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	238.644,00	63.861,00
747	-- Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	11.871.983,00	9.230.580,00
750	-- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	6.366.134,00	5.242.024,00
757	-- Трошоци за надомест и други приманања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	3.594.285,00	2.457.520,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)		215.559,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	966.351,00	755.350,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.282.228,00	1.922.187,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	2.271.853,00	1.452.737,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	5.688.104,00	14.435.674,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	8.379.998,00	7.929.431,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	136.815.336,00	
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	567.193,00	224.161,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	907,00	852,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2458	- 60.10 - Емитирање на радиопрограма	321.053.818,00			
2459	- 60.20 - Дејности на телевизиската програма и емитување	963.161.455,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Годишен извештај за 2015 година



ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИО
ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА 2015 ГОДИНА**

Скопје, Март 2016 година

СОДРЖИНА:

	страна
Вовед	3
Органи на управување во ЈРП МРТ.....	4
Организациона и кадровска структура.....	4
Состојба на вработените во ЈРП МРТ на 31.12.2015 година.....	6
Буџет на ЈРП МРТ	
Планирани и остварени Приходи	7
Преглед на остварени приходи во ЈРП МРТ во 2015 година.....	8
Расходи на ЈРП МРТ во 2015 година.....	9
Планирани и остварени расходи во 2015 година.....	9
Аналитички преглед на вкупните планирани и остварени расходи во ЈРП МРТ во 2015 година.....	16
Остварен финансиски резултат од работењето на ЈРП МРТ во 2015 година.....	21
Состојбата на жиро сметките на ЈРП МРТ на 31.12.2015 година.....	22
Состојба на побарувањата на ЈРП МРТ на 31.12.2015 година.....	22
Рекапитулар на вкупните обврски на ЈРП МРТ на 31.12.2015 година.....	24

ВОВЕД

Основна дејност на ЈРП МРТ како јавен радиодифузен сервис е создавање на радио-телевизиски емисии и емитување на радио и ТВ програма во земјата, како и создавање и емитување на посебни програми за информирање на слушателите и гледачите во земјата и истата, МРТ успешно ја реализира преку еден телевизиски и два радиопрограмски сервиси на македонски јазик, како и преку еден телевизиски и еден радиопрограмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните а кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници.

Што се однесува пак на информирањето на иселениците, а со цел зачувување на културните и историските традиции и унапредување на врските со македонските граѓани кои живеат во дијаспората, МРТ обезбедува посебни радио програми наменети за соседните земји и Европа на странски јазици и посебни радио програми за информирање на иселениците и граѓаните на РМ кои живеат во соседните земји. Со емитување пак на програма со 24 часовно времетраење, МРТ обезбедува и најмалку еден радио и еден телевизиски програмски сервис преку сателит и/или интернет преку сопствена мултимедијална видео платформа наменет за иселениците и граѓаните на РМ кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните а кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници. Своето работење МРТ го базира на производство и емитување на програма од областа на информирањето, образованието, науката, културата и уметноста, документарната и играна програма како и програма со музичко - забавни содржини.

МРТ го обезбедува и програмскиот сервис на Собранискиот канал утврден со Законот на Собранието на РМ.

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

Македонската радио телевизија има статус на јавно претпријатие чиј основач е Собранието на РМ, а работи на начин и услови утврдени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Органи на управување во МРТ се:

- Програмски совет – 13 члена со мандат од 5 години
- Надзорен одбор – 7 члена со мандат од 5 години
- Директор и заменик на директорот со мандат од 3 години.

Согласно член 117 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, членовите на Програмскиот совет на МРТ ги именува и разрешува Собранието на РМ.


Согласно член 125 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, членовите на Надзорниот одбор на МРТ ги избира Програмскиот совет на МРТ врз основа на претходно спроведена постапка на јавен конкурс.

Согласно член 130 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, директорот и заменикот на директорот на МРТ ги избира Програмскиот совет на МРТ врз основа на претходно спроведена постапка на јавен конкурс и поднесена програма за работа на МРТ за период од три години со можност за повторен последователен избор.

ОРГАНИЗАЦИЈА И КАДРОВСКА СТРУКТУРА ВО ЈРП МРТ

Работата во јавното претпријатие Македонска радио телевизија се одвива според следната организациона структура:

- Директор и заменик на директорот
- Македонско радио
- Македонска телевизија
- Музичка продукција
- Заеднички функции



СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ

Состојбата на вработените во ЈРП МРТ на 31.12.2015 година изнесува вкупно 901 лице што е зголемување за 49 лица или за 5,4% во однос на состојбата на 31.12.2014 година кога бројот на вработените изнесуваше 852 лица.

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2015 ГОДИНА ПО КВАЛИФИКАЦИИ

	Д-р	М-р	ВСС	ВС	ССС	ВКВ	КВ	НСС	Вкупно	Разлика
31.12.2014	0	17	310	39	430	1	38	17	852	
31.12.2015	0	25	378	27	419	1	34	17	901	49
структура 31.12.2015 г.(%)	0,0	2,8	42,0	3,0	46,5	0,1	3,8	1,9	100,0	5,4

СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈРП МРТ НА 31.12.2015 ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНОСТ

	македонци	албанци	турци	срби	власи	роми	бошњаци	црногорци	останато	вкупно	разлика
31.12.2014	624	140	35	28	9	4	5	4	3	852	
31.12.2015	650	162	34	29	9	4	5	5	3	901	49
структура 31.12.2015 г.(%)	72,1	18,0	3,8	3,2	1,0	0,4	0,6	0,6	0,3	100,0	5,4

Во текот на 2015 година во МРТ редовен работен однос остварија вкупно 87 лица од кои согласно Законот за трансформација во редовен работен однос примени се 83 лица и тоа: 19 новинари, 5 оператори на графички системи, 16 оператори на програма, 11 монтажери, 1 асистент продуцент, 3 сниматели на тон, 3 РТВ техничари, 1 техничар во логистика, 1 продуцент, 2 графички дизајнери, 3 оператори на светло, 2 миксери, 5 ИТ инжењери, 1 инжењер, 6 сниматели камермани, 2 возачи и 2 манипулативни работници. По други основи правото за вработување го оствариле вкупно 4 лица, и тоа: 1 инжењер и 1 продуцент, 1 уредник и 1 тон снимател по искористување на подолгото неплатено отсуство од работа.

Во текот на 2015 година на 38 лица им е прекинат договорот за вработување, и тоа на: 9 новинари (5 со заминување во пензија, 3 со спогодбено раскинување, а 1 новинар е починат), 5 уредници (1 на неплатено отсуство, 2 со спогодбено раскинување на договорот, 1 со остварување на правото за пензија, а 1 е починат), 8 референти со остварување на правото за пензија, 2 раководители на одделенија со остварување на правото за пензија, 1 режисер е починат, 3 сниматели на тон (1 на неплатено отсуство, а 2 со остварување на правото за пензија), 2 техничари (1 во пензија и 1 починат), 1 инжењер во пензија, 1 монтажер со спогодбено раскинување на договорот, 3 продуценти во пензија, 1 снимател - камерман во пензија, 1 снимател на тон во пензија и 1 асистент на режија е починат.

БУЏЕТ НА ЈРП МРТ ВО 2015 ГОДИНА

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

Во 2015 година ЈРП Македонска радио телевизија оствари вкупен приход по сите основи во износ од 1.284.187.329 денари.

Согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, основен извор на средства за покривање на трошоците за создавање и емитување на програмите и за техничко-технолошки развој на јавниот радиодифузен сервис е приходот од радиодифузна такса. Во 2015 година по основ на радиодифузна такса во МРТ е остварен вкупен фактуриран приход во износ од 844.523.469 денари кој учествува со 97,9% во вкупно планираните средства за РДТ или 65,8% во вкупно планираниот приход за 2015 година. Наплатата пак, на вкупно фактурираните побарувања по истиот основ а според сметководствената евиденција на МРТ, во текот на 2015 година изнесува 604.304.581 денари или 75,8%.

Други извори на финансирање на МРТ се следните:

Средства од Буџетот на РМ за финансиска поддршка на тековното работење на МРТ, вклучително и за финансирање на посебните програми, за емитување програма преку собранискиот канал, за сервисирање на обврските создадени по основ на набавка на стоки и услуги, набавка на опрема и слично, остварени се во износ од 240.000.000 денари и учество од 18,7% во вкупниот приход. Овие средства се остварени на исто ниво како и во 2014 година.

Приход од Маркетинг услуги – продажба на рекламно време остварен е во износ од 25.562.961 денари.

Приходот од изнајмување на деловен простор изнесува 766.374 денари.

По основ на технички и други услуги (коментаторски позиции, ISDN линии, останати услуги) во земјата и странство остварени се приходи во вкупен износ од 5.728.713 денари, реализација за 14,6% повисока од планираната за оваа намена и со учество од 0,45% во вкупниот остварен приход.

Останатите деловни приходи кои се однесуваат на приходи од камати, курсни разлики, отпишани обврски, приходи од минати години, донации и слично, кои беа планирани во вкупен износ од 10.000.000 денари, остварени се во износ од 19.553.928 денари или 95,5% повисоко во однос на планот за оваа намена.

Приходот од Влада на РМ за финансиска поддршка за реализација на проектот за дигитализација на ТВ опремата во МРТ е остварен во вкупен износ од 122.500.000 денари или 100% во однос на планираните средства по овој основ. Учеството на овој приход во вкупните остварени приходи за 2016 година изнесува 9,5%.

Приходите од Министерството за култура кои се наменски средства за поддршка на македонската музика во 2015 година изнесуваат 23.253.380 денари, што е реализација од 72,7% на планираните средства за оваа намена и истите во вкупните остварени приходи за 2015 година учествуваат со 1,8 %.

Од Министерството за информатичко општество за финансиска поддршка за создавање на сопствена играна и документарна програма а согласно законот за ААМУ, во 2015 година остварен е приход во износ од 2.249.227 денари.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ВО 2015 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Остварени приходи во 2014 г.	Планирани приходи за 2015 г.	Остварени приходи во 2015 г.	Индекс 4/2*100	Индекс 4/3*100	Структура
1	2	3	4	5	6	7
Радиодифузна такса	858.528.442	863.000.000	844.523.469	98,4	97,9	65,8
Закупнини	866.315	3.000.000	766.374	88,5	25,5	0,1
Приходи од Влада на РМ за финансиска поддршка на МРТ согласно член 105 став 5 од Закон за ААМУ	240.000.000	240.000.000	240.000.000	100,0	100,0	18,7
Приходи од Влада за финансиска поддршка –за реализација на процесот на дигитализација на РА и ТВ програмата	97.093.255	122.500.000	122.500.000	0,0	100,0	9,5
Технички услуги во земјата (отстапени права, останати услуги)	4.592.502	2.500.000	4.240.429	0,0	169,6	0,3
Приходи од странство (технички услуги, отстапени права)	1.465.696	2.500.000	1.488.284	101,5	59,5	0,1
Останати деловни приходи (прих.од камати, курсни разлики, отпиш. обврс. прих. од минати год.), дополнително утврдени приходи од претходни години	68.610.636	10.000.000	19.553.928	28,5	195,5	1,5
Средства за Собраниски канал согласно член 35 став 2 од Законот за собрание	0	2.000.000	0	0,0	0,0	0,0
Приходи од наплата по судски одлуки	0	14.000.000	49.277	0,0	0,4	0,0
Приходи од Министерство за култура согласно Законот за поддршка на македонската музичка продукција	5.961.700	32.000.000	23.253.380	0,0	72,7	1,8
Продажба на рекламно време (маркетинг)	49.217.197	40.000.000	25.562.961	51,9	63,9	2,0
Приходи од Буџет на Министерство за информатичко општество член 92 став 10 од Законот за ААМУ	0	30.000.000	2.249.227	0,0	7,5	0,2
СЕ ВКУПНО:	1.326.335.743	1.361.500.000	1.284.187.329	96,8	94,3	0,0


РАСХОДИ НА ЈРП МРТ ВО 2015 ГОДИНА

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Во 2015 година, во рамките на тековното работење, во ЈРП МРТ остварени се расходи во вкупен износ од 1.219.238.386 денари.

Движењето на расходните ставки во текот на 2015 година е во рамките на планираните т.е. на очекуваните и остварените приходи во тековната година.

Од аспект на остварувањето по групи на трошоци, реализацијата од 96,9% во однос на планот се однесува на трошоци за вработените, 90,2% за патни трошоци, потоа 116,7% за заеднички трошоци, 77,3% за програмски права, 70,9% за програмски трошоци и реализацијата од 97,3% во однос на планот за 2015 година се однесува на набавка на дигитални технички материјали и услуги.



Сите групи на трошоци се реализирани во рамките на планираните износи освен во категоријата на заеднички трошоци каде е евидентирано надминување во однос на планираниот износ на трошоци во анализираната 2015 година и тоа во делот на ставките кои не можат да се предвидат со сигурност, какви што се на пример дополнително утврдените расходи од минати години, камати од работење како и вредносно усогласување на краткорочни побарувања, обезвреднување на нетековни и тековни средства, вредносно усогласување на побарувањата по основ на РДТ. Надминувањето кое е евидентирано кај ставката камати од работење пред се произлегува од пресметани камати за судски спорови и склучени спогодби за одложено плаќање на обврски од минати години, а надминувањето кај ставката вредносно усогласување на краткорочни побарувања од купувачи, обезвреднување на нетековни и тековни средства, вредносно усогласување на побарувањата по основ на РДТ во најголем дел произлегува од ненаплатена радиодифузна такса.

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ НА ЈРП МРТ ВО 2015 ГОДИНА ПО ГРУПИ НА ТРОШОЦИ

ТРОШОЦИ	Остварување во 2014г.	Финансиски план 2015г	Остварување во 2015г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци на вработените	355.607.698	415.495.000	402.585.472	113,2	96,9
Патни трошоци	7.088.765	10.200.000	9.201.250	129,8	90,2
Заеднички трошоци	480.835.487	363.035.000	423.817.410	88,1	116,7
Програмски права	202.865.421	292.170.000	225.861.085	111,3	77,3
Програмски трошоци	216.200.711	197.100.000	139.766.776	64,6	70,9
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	15.227.488	18.500.000	18.006.393	0,0	97,3
А. ВКУПНО ТРОШОЦИ:	1.277.825.570	1.296.500.000	1.219.238.386	95,4	94,0
ИНВЕСТИЦИИ					
Набавка на опрема	8.160.440	65.000.000	4.633.289	56,8	7,1
Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	8.160.440	65.000.000	4.633.289	56,8	7,1
ВКУПНИ РАСХОДИ (А+Б)	1.285.986.010	1.361.500.000	1.223.871.675	95,2	89,9

Трошоци на вработените

Во текот на 2015 година групата трошоци на вработените бележи остварување во вкупен износ од 402.585.472 денари, од кои 393.455.180 денари се однесуваат на бруто платите на вработените и истите бележат зголемување во однос на 2014 година кое се должи на новите вработувања реализирани во 2015 година согласно Законот за трансформација во редовен работен однос а по претходно добиена согласност за вработување од Министерството за финансии на РМ. Останатите трошоци се однесуваат на трошоци за теренски додаток за дописниците и снимателите кои МРТ ги има во Атина, Брисел и Вашингтон во износ од 6.611.415 денари, потоа трошоци за отпремнина за вработените кои во 2015 година оствариле право на пензија во износ од 1.218.406 денари, други лични примања (помош во случај на смрт на вработен или на член на потесното семејство и сл.) во износ од 347.894 денари како и трошоци за реализирани задолжителни здравствени прегледи за сите вработени. Споменатите трошковни ставки од оваа група на трошоци се реализирани во рамките на износите планирани со Финансискиот план за 2015 година. Просечната месечна нето плата по работник за 2015 година изнесуваше 24.500 денари.

Патни трошоци

Оваа група ги опфаќа патните трошоци и трошоците за транспортни услуги (авто такси) со вкупно остварување од 9.201.250 денари и истото бележи реализација пониска од планираната за 8,8%.

Во оваа група на трошоци најголемо учество имат трошоците за превоз и дневници за службени патувања во земјата и странство со вкупен износ од 8.048.105 денари, а се однесуваат на службени патувања на новинарски екипи кои известуваат за настани од јавен и национален интерес во земјата, за снимање на настани и прилози за тековни и за нови емисии од разни области со цел исполнување на програмските цели а во насока на збогатување на програмата на радиото и телевизијата, како и за службени патувања на новинари и сниматели во странство за следење на активностите на државниот врв на РМ.

Во функција на реализирање на програмските активности на МРТ од областа на спортот, во анализираниот период се остварија следните службени патувања надвор од земјата:

- Катар, по повод пренос и известување од натпреварите одржани на Светското првенство во ракомет; - Унгарија - известување и пренос од ракометниот турнир финална четворка - СЕХА лига; Берлин – Лига на шампиони - финале, Словачка – фудбалски квалификациски натпревари, Швајцарија – снимање на спортски репортажи и ракометни натпревари, Сараево – Светско првенство во борење – кадети, Луксембург – квалификациски фудбалски натпревар (Луксембург – Македонија), Белорусија – квалификациски фудбалски натпревар за ЕУРО 2016г и слично.
- Во текот на 2015 година реализирани се и трошоци за патувања во врска со снимање и откуп на културна, филмска и останата програма како што се:
- Грција – снимање на репортажи за информативна програма, Париз за снимање на документарна емисија за животот на македонците во дијаспората; Лондон – известување од прес конференција на Интел; Берлин – Саем за земјоделство и храна, Минхен – известување од конференција за безбедност; Приштина – конференција за импактот на радиото; Австрија – известување од конференција на ММФ; Белград и Загреб – посета на РТС и ХРТ, Мелник, Бугарија - информирање од 100 годишнината од загинавањето на Јане Сандански, Будимпешта - снимање емисија за земјоделството, Белград и Нови Сад – снимање прилози за Аграр, Софија – интервју со Анжел Вагенштајн и Ефрем Ефремов, Виена – учество на Евросонг 2015, Словенија – Помурски саем за земјоделството, Косово – снимање на репортажа за Ден на милосрдието, Минхен – присуство на конференција на јавни радиодифузни сервиси и друго.

Во оваа група на трошоци се вбројуваат и трошоците реализирани во врска со следење на активностите на Претседателот на РМ и членовите на Владата на РМ надвор од Македонија како на пример:

- во Полска, Албанија, Косово, Бугарија, Хрватска, Швајцарија, Франција, Германија, Русија, Кина, Азербејџан итн.

Заеднички трошоци

Групата на заедничките трошоци во анализираниот период бележи остварување во вкупен износ од 423.817.410 денари. Таа ги опфаќа следните видови на трошоци:

- потрошни материјали кои опфаќаат трошоци за електричен и технички материјал (трошоци за набавка на разни видови електроматеријали, компјутерски резервни делови и сл.) потоа, материјал за поправка и одржување на опремата во радио и ТВ продукција и во останатите одделенија во МРТ, како и материјали за кулиси и декор и прехранбени материјали за снимање со остварување во вкупен износ е 1.775.020 денари и истото е во рамките на планираните износи за 2015 година,
- трошоци за останати материјали (канцелариски материјал, печатарски услуги и други потрошни материјали) со остварување во вкупен износ од 936.505 денари,
- трошоци за енергија остварени во вкупен износ од 29.401.465 денари, реализација во рамки на планираната која ги опфаќа потрошената електрична енергија, топлотна енергија, гориво и мазиво,
- трошоци за набавка на ситен инвентар и авто гуми во износ од 192.183 денари,
- телефонските трошоци се однесуваат на трошоци за фиксна, мобилна телефонија и интернет услуги, а се остварени во вкупен износ од 2.871.256 денари, што е во рамките на планираните износи за 2015 година, (надминувањето на трошоците за интернет во однос на планираните средства за истата намена, освен од реализација во земјата, произлегува и од трошоци реализирани во врска со јавувања на новинарски екипи за пренос и известување од спортски и други настани надвор од земјата како и од известувања од дописниците),
- за видео линии (унилатерали, мултилатерали, ПНН мрежа) кои се неопходни за реализирање на сите спортски настани и за други преноси потрошени се 13.586.183 денари,
- трошоците за агенциски услуги за обезбедување на објектите во МРТ како и за одржување хигиена во истите остварени се во вкупен износ од 8.883.640 денари и нивната реализација е во рамките на планираните износи за 2015 година,
- за регистрација на возилата на МРТ остварени се трошоци во износ од 123.607 денари а за одржување на истите потрошени се средства во износ од 203.268 денари,
- трошоците за инвестиционо и тековно одржување на објектите во МРТ се остварени во износ од 765.321 денар а се однесуваат на реконструкција и одржување на работните простории во МРТ,
- за одржување на основните средства реализирани се трошоци во износ од 288.683 денари а за одржување на ВЕБ страната на МРТ потрошени се средства во износ од 684.984 денари,
- комуналните услуги во кои спаѓаат трошоците за вода и ѓубретарина остварени се во висина од вкупно 3.822.220 денари и нивната реализација е на ниво на планираните средства,
- шпедитерските услуги остварени во износ од 123.730 денари и поштенските услуги во износ од 259.587 денари исто така бележат реализација во рамките на планираните износи,
- трошоците за објавување на огласи и конкурси остварени се во износ од 601.940 денари,

- амортизацијата на основните средства е пресметана во износ од 66.376.738 денари, остварување во рамки на планираниот износ кое произлегува пред се од новонабавената опрема поврзана со дигитализацијата на опремата во МРТ која е ставена во функција и веќе со истата се емитува дигитална програма,
- трошоците за резервирање по основ на судски спорови изнесуваат 49.156.499 денари а се однесуваат на трошоци кои произлегуваат од изгубени судски спорови за предмети од минати години,
- вредносно усогласување на побарувањата по разни основи во земјата и странство, вредносно усогласување на побарувања од РДТ и обезвреднување на нетековни и тековни средства е сметководствена категорија која изнесува 156.169.033 денари, а повисоката реализација во најголем дел произлегува од ненаплатените побарувања по основ на радиодифузна такса,
- трошоците за осигурување на имот и возила на МРТ (осигурување на новонабавената опрема, возила и други основни средства во рамките на процесот на дигитализација и други инвестиции) се остварени во вкупен износ од 1.863.779 денари,
- банкарските услуги и трошоците за даноци бележат остварување во вкупен износ од 3.759.923 денари кое произлегува од зголемениот платен промет во земјата поради тоа што МРТ има отворено жиро сметки во седум банки се со цел да им излезе во пресрет на граѓаните т.е да им овозможи плаќање на пониски банкарски провизии при подмирување на обврската за РДТ, како и од зголемениот платен промет со странство поради плаќање на обврски по договори со странски комитенти за откуп на права за спортска програма, филмови и други видови соработка,
- за надомест за членови на Надзорен одбор и Програмски совет евидентиранио е остварување во износ од 3.735.900 денари кое се пресметува и исплатува согласно Законот за ААМУ,
- дополнително утврдените расходи, остварени се во износ од 28.674.741 денари. Поголемиот износ на реализација произлегува од пристигнатите фактури во текот на 2015 година а кои се однесуваат на трошоци од минат период и тоа по основ на расходи по фактури од земјата и странство од претходни години, утврдени камати од претходни години дополнително утврдени расходи од претходни години по основ на трошоци за спорови, административни и судски такси, судски пресуди и друго,
- камати од работење е ставка која во анализираната 2015 година бележи реализација од 36.451.110 денари, а надминувањето во однос на планот пред се произлегува од пресметани камати за судски спорови по обврски од минати години спрема правни лица чија разрешница е во тековната 2015 година како и пресметани камати по основ на склучени спогодби за плаќање на долговите на рати,
- ставката негативни курсни разлики е остварена во износ од 10.261.370 денари и истото е во рамките на планираните средства за оваа намена.

Програмски права

Програмските права во 2015 година се остварени во вкупен износ од 225.861.085 денари, со реализација на планот од 77,3%.

За откуп на права за пренос на спортски настани реализирани се средства во износ од 47.368.924 денари и тоа за откуп на права за пренос на Формула 1, АБА Лига – кошарка, пренос на фудбалски натпревари на Македонската лига, Европска лига во фудбал, Лига на шампиони во фудбал, Светско првенство во ракомет – Катар, СЕХА лига во ракомет, Атлетика 2014-2017 година, Светско првенство во борење - кадети, Европска одбојкарска лига и слично.

За откупот на права за емитување филмови, серии, цртани серии, емисии од областа на филмот и слично (Црните пирати, Фати го ритамот, Озборувачка, Менталист, ЦСИ, Тито и македонското прашање, Нинџа желки, Напред Диего, Дора истражува и слично) остварени се трошоци во износ од 21.281.928 денари.

За откуп на програма од независни продуценти реализирани се средства во износ од 23.809.346 денари и во рамки на оваа ставка може да се споменат ТВ проектите Мој доктор и Феферонче шоу.

Ставката останати програмски права е реализирана во износ од 10.502.394 денари и таа опфаќа размена на спортски вести, откуп на права за радио драми, права за емитување на Виенски концерт, координација за радио вести и радио спорт за 2015 година, реализација на телевизиски серијали како Урбан соул, Бајки на буквите, Учиме заедно и слично.

Средствата во вкупен износ од 120.701.873 денари се однесуваат на реализација на копродукциските проекти како Време е за бебе, Бекстејџ, ТВ серијалот Компромис, Дера е маде, Флипер, ТВ серијал Бон Тон, ТВ проект Клучалка, Опустено, документарен серијал Колку се познаваме, Вистински приказни, Во светот на технологијата, Светот на сообраќајот, ТВ проект Ја сакам македонија, ТВ шоу Заечи песно моја, ТВ проект Крв и мед, Супер звезда, Стилисимо, Македонски народни приказни како и реализација на повеќе македонски документарни филмови и други продукциски услуги.

Програмски трошоци

Програмските трошоци се остварени во вкупен износ од 139.766.776 денари и се потплански остварени за 29,1%. Од нив, за склучување на изведувачки и авторски договори реализирани се трошоци во износ од 15.794.502 денари, што е пониска реализација од планираната за оваа намена а се однесува на трошоци остварени по основ на склучени авторски договори за синхронизирање на цртани филмови и играни серии на македонски јазик и јазиците на националностите, како и на договори за автори на сценарија за документарните филмови и

изведувачки договори за ангажирање на музички соработници од оркестарот за народна музика и Биг Бендот на МРТ за потребите на музичката продукција.

Трошоците за склучени договори за привремено вработување на лица преку агенција за времено отстапување на работници ангажирани поради зголемени потреби од дополнителен кадар во одделни сектори и одделенија во МРТ, изнесува вкупно 2.894.066 денари.

Адвокатските и нотарските услуги се остварени во износ од 706.160 денари или реализација од 70,6% во однос на планот за 2015 година.

Техничките услуги се остварени во износ од 6.000.470 денари, а се однесуваат на трошоци за коментаторски позиции за спортски натпревари како и за ISDN линии и слично.

Вкупните трошоци за наем на недвижности за дописниците од странство како и за изнајмување на опрема во земјата се остварени во износ од 5.556.223 денари.

Вкупните трошоци околу организирање и реализација на проектот во врска со избор на македонски претставник на Евросонг 2015 изнесуваат 8.671.479 денари, остварување во рамки на планот за оваа намена.

Трошоците кои произлегуваат од членувањето на МРТ во меѓународните радиодифузни организации како ЕБУ, ЦИРКОМ и слично изнесуваат 8.379.998 денари.

За реализација на проектот за поддршка на македонската музика Согласно Законот за поддршка на македонската музика, во 2015 година остварени се трошоци во износ од 25.913.962 денари а истите, како наменски средства за четири квартални конкурси во рамки на една календарска година, МРТ ги добива од Министерството за култура.

Во текот на 2015 година вкалкулирани се трошоци во износ од 3.011.309 денари за награди за победниците на Скопскиот фестивал и Макфест.

Трошоците за мало авторско право ЗАМП реализирани се во износ од 2.831.245 денари.

За надомест за обезбедување простор на сателитски сегмент преку кој програмата на МРТ е достапна во Европа, Северна Америка, Австралија и Нов Зеланд остварени се трошоци во износ од 51.595.285 денари, што е во рамките на планираниот за 2015 година.

Во 2015 година евидентирани се фактури за извршени набавки на дигитални технички материјали и дигитализација на архивскиот материјал во износ од 18.006.393 денари.

ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции во друга опрема

Во 2015 година во МРТ реализирани се инвестиции во централното греење и ладење во објектите во МРТ во износ од 4.633.289 денари.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ ВО МРТ ЗА 2015 ГОДИНА

ТРОШОЦИ	Остварување во 2014г.	Финансиски план 2015г	Остварување во 2015г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Трошоци за вработените					
1) Трошоци за вработените					
Бруто плати основна плата, даноци, придонеси, минат труд, празнична, ноќна, г.о., боледување, платено отсуство	349.245.130	405.000.000	393.455.180	112,7	97,1
Отпремнина за одење во пензија	973.298	1.845.000	1.218.406	125,2	66,0
Други примања (теренски додаток)	5.242.024	7.000.000	6.611.415	126,1	94,4
Други лични примања (останати надоместоци на вработени)	98.460	350.000	347.894	353,3	99,4
Трошоци за здравствени услуги	11.850	1.000.000	905.400	7.640,5	90,5
Трошоци за едукација	36.936	300.000	47.177	127,7	15,7
Вкупно 1	355.607.698	415.495.000	402.585.472	113,2	96,9
Патни трошоци					
2) Патни трошоци					
Дневници за службени патувања во земјата	2.152.810	1.800.000	1.564.619	72,7	86,9
Дневници за службени патувања во странство	2.375.088	4.600.000	4.599.669	193,7	100,0
Превоз за службени патувања во земјата	10.940	100.000	6.618	60,5	6,6
Превоз за службени патувања во странство	1.786.978	2.400.000	1.877.199	105,0	78,2
Сопствено возило за службени потреби	66.698	300.000	225.434	338,0	75,1
Вкупно 2	6.392.514	9.200.000	8.273.539	129,4	89,9
3) Транспортни услуги					
Авто такси и слично	696.251	1.000.000	927.711	133,2	92,8
Вкупно 3	696.251	1.000.000	927.711	133,2	92,8
Заеднички трошоци					
4) Трошоци за сировини и материјали					
Електричен материјал	717.265	1.200.000	477.413	66,6	39,8
Технички материјал	912.157	2.500.000	587.045	64,4	23,5
Материјал за кулиси и декор	544.431	2.000.000	198.894	36,5	9,9
Материјал за реквизита		150.000		0,0	0,0
Материјал за шминка и фризура		200.000		0,0	0,0
Разни прехранбени и други материјали за снимање	5.264	250.000	6.448	122,5	2,6
Материјал за поправка и одржување	146.221	1.500.000	505.220	345,5	33,7
Вкупно 4	2.325.338	7.800.000	1.775.020	76,3	22,8
5) Трошоци за останати материјали					
Канцелариски материјал	1.375.230	2.000.000	933.790	67,9	46,7
Материјал за возен парк	0	200.000	2.715	0,0	1,4
Други потрошни материјали	3.627	45.000		0,0	0,0
Заштитна облека и обувки	109.577	400.000		0,0	0,0
Вкупно 5	1.488.434	2.645.000	936.505	62,9	35,4

ТРОШОЦИ	Остварување во 2014г.	Финансиски план 2015г	Остварување во 2015г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
6)Трошоци за енергија					
Трошоци за електрична енергија	10.386.671	14.380.000	10.470.454	100,8	72,8
Трошоци за топлотна енергија	16.829.435	21.000.000	16.152.975	96,0	76,9
Трошоци за гориво и мазиво	3.430.973	5.000.000	2.778.036	81,0	55,6
Вкупно 6	30.647.079	40.380.000	29.401.465	95,9	72,8
7)Трошоци за ситен инвентар и авто гуми					
Ситен инвентар и автогуми	361.772	1.800.000	192.183	53,1	10,7
Вкупно 7	361.772	1.800.000	192.183	53,1	10,7
8)Поштенски, телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии					
Телефонски трошоци-директни	558.971	1.800.000	526.715	94,2	29,3
Телефонски трошоци-мобилни	2.193.748	2.300.000	1.822.668	83,1	79,2
Трошоци за интернет	321.054	500.000	521.873	162,5	104,4
Поштарина	317.192	350.000	259.587	81,8	74,2
Трошоци за користење на аудио и видео линии	16.011.929	12.000.000	13.586.183	84,9	113,2
Вкупно 8	19.402.894	16.950.000	16.717.026	86,2	98,6
9)Услуги за одржување и заштита					
Агенциски услуги за обезбедување на имот	4.111.770	4.500.000	4.404.992	107,1	97,9
Инвестиц.и тековно одрж.на основни с-ва	550.023	2.000.000	288.683	52,5	14,4
Инвестиц.и тековно одрж.на градеж.објекти	3.503.587	8.620.000	765.321	21,8	8,9
Одржување на возила	1.317.607	2.000.000	203.268	15,4	10,2
Одржување на ситен инвентар и автогуми		50.000	37.090	0,0	74,2
Услуги за одржување и заштита	48.420	30.000	0	0,0	0,0
Услуги за одржување на ВЕБ сајт	930	1.200.000	684.984	73.654,2	57,1
Агенциски услуги за одржување хигиена	4.462.996	4.500.000	4.478.648	100,4	99,5
Вкупно 9	13.995.333	22.900.000	10.862.986	77,6	47,4
10)Наемнини-дел од програмски трошоци					
Наем на недвижности за дописници во странство	4.191.298	6.500.000	5.328.262	127,1	82,0
Останати наемнини (наем на опрема и недвижнини)	642.558	1.500.000	227.961	35,5	15,2
Вкупно 10	4.833.856	8.000.000	5.556.223	114,9	69,5
11)Комунални услуги					
Гаражирање и паркирање на возила	10.045	50.000	10.174	101,3	20,3
Дератизација и дезинфекција		180.000	0	0,0	0,0
Трошоци за губретарина	829.356	1.100.000	829.356	100,0	75,4
Трошоци за вода	3.715.100	4.000.000	2.982.690	80,3	74,6
Вкупно 11	4.554.501	5.330.000	3.822.220	83,9	71,7
12)Останати услуги од работењето					
Заверка на пасоши, визи и др.	107.751	100.000	1.243	1,2	1,2
Услуги за патарина	264.523	350.000	274.407	103,7	78,4
Трошоци за огласи и конкурси	605.189	1.150.000	601.940	99,5	52,3

ТРОШОЦИ	Остварување во 2014г.	Финансиски план 2015г	Остварување во 2015г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
Трошоци за регистрација на возила	219.306	500.000	123.607	56,4	24,7
Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта	108.324	350.000	123.730	114,2	35,4
Трошоци за противпожарна заштита		300.000		0,0	0,0
Останати услуги		20.000		0,0	0,0
Трошоци за фотокопирање	8.392	30.000	1.295	15,4	4,3
Занаетчиски услуги		20.000		0,0	0,0
Вкупно 12	1.313.485	2.820.000	1.126.222	85,7	39,9
13)Трошоци за амортизација					
Амортизација на основни средства	66.818.886	66.500.000	66.376.738	99,3	99,8
Резервирања врз основ на судски спорови	0	0	49.156.499	0,0	0,0
Вкупно 13	66.818.886	66.500.000	115.533.237	172,9	173,7
14)Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис					
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства, побарувања од купувачите и отпис на побарувања од РДТ	265.871.506	120.000.000	156.169.033	58,7	130,1
Вкупно 14	265.871.506	120.000.000	156.169.033	58,7	130,1
15)Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација					
Трошоци за промоција и пропаганда	68.314	150.000	0	0,0	0,0
Промоција со готов производ од сопствена продукција	0	100.000	0	0,0	0,0
Трошоци за репрезентација	745.006	1.000.000	958.823	128,7	95,9
Вкупно 15	813.320	1.250.000	958.823	117,9	76,7
16)Премии за осигурување					
Премии за осигурување	2.001.252	2.700.000	1.863.779	93,1	69,0
Вкупно 16	2.001.252	2.700.000	1.863.779	93,1	69,0
17)Банкарски услуги и трошоци во платен промет					
Такси за истакнување фирма		10.000			
Банкарски услуги	1.452.737	2.400.000	2.271.858	156,4	94,7
Вкупно 17	1.452.737	2.410.000	2.271.858	156,4	94,3
18)Останати трошоци од работење					
Трошоци за спроведување на ИСО стандарди и консултанти	0	350.000	0	0,0	0,0
Услуги за атестирање, изработка на елаборат за безбедност и заштита при работа	0	250.000	0	0,0	0,0
Трошоци за стручна литература и списанија	42.925	250.000	17.100	39,8	6,8
Вкупно 18	42.925	850.000	17.100	39,8	2,0
19)Трошоци за надомест и други примања на членови и надзорен одбор, одбор на директори и управители					
Надомест за членови на Надзорен одбор и Програмски совет	2.457.520	4.500.000	3.735.900	152,0	83,0
Вкупно 19	2.457.520	4.500.000	3.735.900	152,0	83,0
20)Даноци, судски такси и друго					
Даноци	1.750.453	2.600.000	1.488.065	85,0	57,2

ТРОШОЦИ	Остварување во 2014г.	Финансиски план 2015г	Остварување во 2015г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
Судски трошоци и административни такси	862.637	1.200.000	908.385	105,3	75,7
Останати трошоци од работење	391.444	400.000	83.189	21,3	20,8
Вкупно 20	3.004.534	4.200.000	2.479.639	82,5	59,0
21)Казни,пенали,надомест на штети					
Казни,пенали,надомест на штети	224.161	1.000.000	567.193	253,0	56,7
Вкупно 21	224.161	1.000.000	567.193	253,0	56,7
22)Дополнително утврдени расходи од минати години					
Дополнително утврдени расходи од минати години (останати расходи од работење)	16.187.420	17.000.000	28.674.741	177,1	168,7
Вкупно 22	16.187.420	17.000.000	28.674.741	177,1	168,7
23)Камати од работење и затезни камати					
Камати од работење и затезни камати	43.536.349	31.000.000	36.451.110	83,7	117,6
Вкупно 23	43.536.349	31.000.000	36.451.110	83,7	117,6
24)Негативни курсни разлики					
Негативни курсни разлики	4.336.041	11.000.000	10.261.370	236,7	93,3
Вкупно 24	4.336.041	11.000.000	10.261.370	236,7	93,3
Програмски права					
25)Програмски права					
Права за филмови	8.867.667	28.000.000	21.281.928	240,0	76,0
Останати програмски права	4.709.454	13.500.000	10.502.394	223,0	77,8
Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ	2.245.159	2.150.000	2.140.036	95,3	99,5
Надомест за фестивали	92.258	500.000	56.584	61,3	11,3
Права за спортски настани	74.647.295	76.000.000	47.368.924	63,5	62,3
Надомест за откуп на програми од независни продуценти	0	24.000.000	23.809.346	0,0	99,2
Копродукциски проекти	112.303.588	148.020.000	120.701.873	107,5	81,5
Вкупно 25	202.865.421	292.170.000	225.861.085	111,3	77,3
Програмски трошоци					
26)Програмски трошоци-останати трошоци од работење					
Адвокатски и нотарски услуги	427.753	1.000.000	706.160	165,1	70,6
Ревизија на финансиски извештаи	362.968	1.000.000	594.913	163,9	59,5
Услуги за вештачење	59.000	200.000	10.620	18,0	5,3
Носачи на аудио и видео материјал	31.388	1.000.000	284.798	907,3	28,5
Услуги за рејтинг агенции-надомест за користење податоци за истражување	2.036.500	2.500.000	2.271.500	111,5	90,9
Технички услуги	911.056	6.000.000	6.000.470	658,6	100,0
Услуги за истражување на програмата	157.000	100.000	0	0,0	0,0
Трошоци за опремување сцена	4.047.987	3.000.000	2.188.377	54,1	72,9
Интелектуални услуги	1.033.430	3.500.000	1.793.511	173,5	51,2
Агенциски услуги во земјата МИА		400.000	0	0,0	0,0
Ангажирање на надворешни лица преку агенции	35.042.162	6.000.000	2.894.066	8,3	48,2
Авторски договори-авторска агенција	19.238.999	25.000.000	15.794.502	82,1	63,2
Договори за изведувачи по основ на Закон за поддршка на домашна музичка продукција	16.300.251	32.000.000	25.913.962	159,0	81,0
Трошоци за проект Евровизија	7.539.696	8.700.000	8.671.479	115,0	99,7
Трошоци за награди од фестивали и други награди	2.081.403	5.000.000	3.011.308	144,7	60,2

ТРОШОЦИ	Остварување во 2014г.	Финансиски план 2015г	Остварување во 2015г.	Индекси (4/2*100)	Индекси (4/3*100)
Трошоци за судски извршители	578.172	900.000	807.950	139,7	89,8
Надомест за обезбедување простор на сателитски сегмент	101.273.065	70.000.000	51.595.285	50,9	73,7
Вкупно 26	191.120.830	166.300.000	122.538.901	64,1	73,7
27)Членарини, котизации,такси,ЗАМП,останати услуги					
Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ	7.929.431	8.800.000	8.379.998	105,7	95,2
Котизации и акредитации	168.941	500.000	362.007	214,3	72,4
Останати услуги од работење - (Јубилеј на МРТ, РДТ и други услуги)	494.010	500.000	98.402	19,9	19,7
Мало авторско право (ЗАМП)	11.653.643	13.000.000	2.831.245	24,3	21,8
Вкупно 27	20.246.025	22.800.000	11.671.652	57,6	51,2
28)Материјали и услуги за дигитализација					
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	15.227.488	18.500.000	18.006.393	118,2	97,3
Вкупно 28	15.227.488	18.500.000	18.006.393	118,2	97,3
А.ВКУПНО ТРОШОЦИ (од точка 1 до точка 28)	1.277.825.570	1.296.500.000	1.219.238.386	95,4	94,0
Б.ИНВЕСТИЦИИ					
Дигитализација на ТВ програмата	5.600.150	0	0	0,0	0,0
Набавка на опрема	8.160.440	65.000.000	4.633.289	56,8	7,1
Б.ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:	13.760.590	65.000.000	4.633.289	33,7	7,1
ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)	1.291.586.160	1.361.500.000	1.223.871.675	94,8	89,9

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ЗА 2015 ГОДИНА

Во 2015 година Македонската радио телевизија оствари вкупен приход по разни основи во износ од 1.284.187.329 денари. За реализација на планираните активности во истата календарска година остварени се трошоци во вкупен износ од 1.219.238.386 денари. Оттука произлегува дека во своето работење во периодот 01.01-31.12.2015 година и по оданочувањето, МРТ има остварено позитивен финансиски резултат односно добивка во вкупен износ од 51.700.382 денари.

ПРЕГЛЕД НА ЗА ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈРП МРТ ВО 2015 ГОДИНА

ОПИС	Остварување во 2014 г		Финансиски план 2015г		Остварување во 2015г.		индекс 6/2*100	индекс 6/4*100
	износ	стр.	износ	стр.	износ	стр.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А.ВКУПЕН ПРИХОД	1.326.335.743	100,0	1.361.500.000	100,0	1.284.187.329	100,0	96,8	94,3
Б.ВКУПНИ ТРОШОЦИ	1.277.825.570	96,3	1.296.500.000	95,2	1.219.238.386	94,9	95,4	94,0
Трошоци за вработени	355.607.698	26,8	415.495.000	30,5	402.585.472	31,3	113,2	96,9
Патни трошоци	7.088.765	0,5	10.200.000	0,7	9.201.250	0,7	129,8	90,2
Заеднички трошоци	480.835.487	36,3	363.035.000	26,7	423.817.410	33,0	88,1	116,7
Програмски права	202.865.421	15,3	292.170.000	21,5	225.861.085	17,6	111,3	77,3
Програмски трошоци	216.200.711	16,3	197.100.000	14,5	139.766.776	10,9	64,6	70,9
Набавка на дигитални технички материјали и услуги	15.227.488	1,1	18.500.000	1,4	18.006.393	1,4	0,0	97,3
ФИНАНС.РЕЗУЛТАТ (А-Б добивка пред оданочување)	48.510.173	3,7			64.948.943	5,1		
Данок на добивка	5.497.721				13.248.561			
Добивка по оданочување	43.012.452				51.700.382			

СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКИ

Состојбата на расположливи финансиски средства во денари на жиро сметките на ЈРП МРТ на 31.12.2015 година изнесува:

- Комерцијална банка	6.579.067 денари
- Халк банка	672.327 денари
- Тутунска банка	424.583 денари
- Стопанска банка	1.146.898 денари
- Шпаркасе банка	190.553 денари
- Еуростандард банка	1.474.521 денари
- Алфа банка	75.075 денари
Вкупно на сметки :	10.563.024 денари

Состојбата на девизните сметки на ЈРП МРТ на 31.12.2015 година изнесува:

- Комерцијална банка	19.632	ЕУР
- Стопанска банка	8.126	ЦХФ
	и	139
		УСД

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊА НА ЈРП МРТ НА 31.12.2015 ГОДИНА

ОПИС	Состојба на 31.12.2014	Состојба на 31.12.2015	Индекси
1	2	3	4(3/2)
Побарувања од купувачите во земјата	1.672.378.260	1.872.706.346	112,0
Побарувања од купувачите во странство	42.043.086	42.240.993	100,5
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-967.994.545	-1.064.671.795	110,0
Вкупно:	746.426.801	850.275.544	113,9

Побарувања од купувачите во земјата

ОПИС	Состојба на 31.12.2014	Состојба на 31.12.2015	Индекси
1	2	3	4(3/2)
- редовни побарувања	1.615.697.975	1.814.394.157	112,3
- побарувања за кои се поведени судски постапки за присилна наплата	56.680.285	58.313.863	102,9
- вредносно усогласување на побарувањата	-967.994.545	-1.064.671.795	110,0
Вкупно:	704.383.715	808.036.225	114,7

Ненаплатените побарувања од купувачите во земјата се однесуваат на следните видови побарувања:

ОПИС	Состојба на 31.12.2014	Состојба на 31.12.2015	индекс и
1	2	3	4(3/2)
- радиодифузна такса	1.597.547.868	1.801.905.669	112,8
- телевизиски реклами	12.593.089	9.071.989	72,0
- телевизиски услуги	412.337	215.128	52,2
- закуп на основни средства	615.739	329.946	53,6
- побарувања од корисници на Кулата на МРТ (за парно, вода, струја)	4.420.642	2.871.425	65,0
- останати (фестивали)	108.300	0	0,0
- тужени побарувања (за реклами, закупнини и др.)	56.680.285	58.313.863	102,9
- вредносно усогласување на побарувањата	-967.994.545	-1.064.671.795	110,0
Вкупно:	704.383.715	808.036.225	114,7

Побарувања од купувачите во странство

Вкупните ненаплатени побарувања од купувачите во странство со состојба на 31.12.2015 година изнесуваат вкупно 42.240.993 денари, а се однесуваат на следните видови услуги:

ОПИС	Состојба на 31.12.2014	Состојба на 31.12.2015	индекси
1	2	3	4(3/2)
- Купувачи во странство (тужени побарувања од отстапени права)	37.655.808	37.443.307	99,4
- ТВ услуги	659.658	540.947	82,0
- технички услуги	2.618.197	3.001.613	114,6
- побарувања од закупнини	16.782	16.813	100,2
- отстапени права	846.981	891.944	105,3
- фестивали во странство	0	75.014	
- побарувања од спонзорства во странство	245.660	271.355	110,5
Вкупно:	42.043.086	42.240.993	100,5

РЕКАПИТУЛАР НА ВКУПНИТЕ ОБВРСКИ НА ЈРП МРТ

ОПИС	состојба на 31.12.2014 год.	состојба на 31.12.2015 год.
1	2	3
Краткорочни обврски	821.795.230	741.233.429
Обврски кон добавувачите во земјата	337.401.295	191.802.580
Обврски кон добавувачите во странство	202.485.858	138.246.798
Обврски за примени аванси од купувачи	791.238	2.039.389
Краткорочни обврски за даноци (ДДВ и ДД) придонеси и др. давачки	169.730.830	203.507.459
Обврски спрема вработените	23.207.710	23.266.651
Обврски за авторски договори	11.085.023	20.810.311
Краткорочни обврски (Лондонски и Париски клуб)	13.848.396	27.259.380
Останати краткорочни обврски	509.914	458.447
Краткорочни обврски и кредити од комерцијални банки	62.734.966	84.685.915
Резервирања врз основ на судски спорови	0	49.156.499
Долгорочни обврски	586.554.312	655.874.948
Долгорочни обврски кон добавувачи во земјата	54.722.160	62.102.427
Долгорочни обврски кон добавувачи во странство	25.139.640	10.730.460
Долгорочни кредити и заеми	343.137.643	428.005.677
Долгорочни обврски кон Лондонски и Париски клуб	163.554.869	155.036.384
ВКУПНО ОБВРСКИ	1.408.349.542	1.397.108.377

Вкупните обврски на 31.12.2015 година во однос на состојбата на 31.12.2014 година се намалени за 11.241.165 денари, како резултат на превземените активности покрај тековните а согласно финансиската состојба, да се сервисираат и дел од наследените обврски за кои се склучени спогодби за плаќање на рати со цел да се избегнат трошоците за адвокатски и нотарски услуги и трошоци за извршители.

Скопје, Март 2016 година

Директор на МРТ

Одобрил

Горан Атанасов

Марјан Цветковски

Директор на Заеднички функции

Изработиле: Л. Мицанова

В. Димеска

Согласен: С.Николовска

Контролирал: Л.Стојановска